

# MERCEDES R63 AMG LARGE WAGON



Пишува:  
Александар КЕЛТАНОСКИ

Според некои први најави, јавноста се информира дека постојат дури две AMG верзии на R-класа, и тоа спомнатата R55 AMG, која ќе произведува сила од 500 кс со помош на 5.5 литарскиот V8

агрегат. Дополнително се очекува пристигнувањето на исклучително силната R63 AMG верзија, која ќе биде придвижена, исто така, од V8 мотор, кој во ова возило има работна зафатнина од 6.3



литри, а ветува сила од околу 615 кс, што ќе биде и повеќе од доволно за семејната R-класа да обезбеди перформанси достојни на супер спортски автомобил. Исто така, на-

јавено е дека посилен V8 мотор ќе се вградува и во следната генерација на S-класата. Официјалната најава R63 AMG може да се очекува дури во 2007 година.



Ми-Да Моторс

## "ЗЕЛЕНА" ЛИМУЗИНА



По неколку тестирања на SUV моделот RX400h во Атина, кој имавте можност да го видите во еден од претходните броеви, сега прикажуваме уште еден "зелен" нови-



тет на овој производител - првата хибридна луксузна лимузина. Моделот LS600h ќе биде премиерно претставен на Салонот за автомобили во Токио, во ноември. Под хаубата на моторот се наоѓа V8 мотор со зафатнина од 5.0 литри, со 390 кс, а во соработка со иновираниот хибриден систем на Тојота, LS600h располага со вкупно 500 кс. Паралелно со претставувањето на овој автомобил претставен е и новиот семеен дизајн на идниот лексус т.н. "зелени" лимузини.

## ФЛЕШ ВЕСТИ

### НОВ TDI МОТОР

По повод 10-годишнината на TDI моторите, "Volkswagen" ги претстави новите TDI мотори со новата технологија на пумпа - млазник, со сила од 66 киловати или 90 кс. Новиот мотор се вградува во новиот голф така што прераснал во нов, исклучително атрактивен модел на овој популарен автомобил.

### ОДЛИЧНО ДИЗЕЛ BMW

"АЛПИНА ДЗ" претставува одличен дизел претставник, кој излегува од баварската фабрика за автомобили "BMW". Најголемиот адут на овој автомобил во споредба со неговите "роднини-бензинци" е економичноста. За да помине 100 километри на оваа "Алпина" ѝ се потребни само 6,7 литри дизел гориво.

Дека воопшто нема изгубено од основната одлика на BMW-автомобилите, брзина и моќност, "Алпина ДЗ" докажува со своите технички карактеристики. Од 0 до 100 километри на час "алпината со наставка ДЗ" забрзува за 7,4 секунди. Максималната брзина која овој автомобил може да ја постигне се одличните 238 километри на час.

## НОВАТА ВИТАРА

"Suzuki Grand Vitara" веќе се продава и на западниот пазар. Основниот модел чини 19.594 долари. Моторот со кој располага ова SUV-возило има работна зафатнина од 2.7 литри и 185 кс. Погонски тркала на овој модел за 2006 година се задните, а моќноста т.е. влечноста се пренесува со помош на петбрзин-



скиот мануелен менувач. Станува збор за стартно возило, затоа што без разлика на габаритите и на вкупната маса, од 0 до 100 километри на час забрзува за 9 секунди. Синиот џип кој е на фотографијата е наречен Blizzard и е концепт возило кое на пазарот треба да се појави подоцна. Но, новата "Grand Vitara" веќе е тука. Третата генерација на ова субурбано возило е поголема од претходниците. "Suzuki" во ова најново семејство има и такви модели кои постојано функционираат со четири погонски тркала.

